

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  
ВО СКОПЈЕ**



**Б И Л Т Е Н  
НА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  
ВО СКОПЈЕ**

**Број 1065  
Скопје, 15 ноември 2013 година**

**Издание на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје**

**ПРВИОТ БРОЈ НА БИЛТЕНОТ Е ОБЈАВЕН ВО МАЈ 1957 ГОДИН**

**Уредник: Томислав БАШЕВСКИ**

**Лектор: Весна Илиевска-Цветановска**

Бр. \_\_\_\_\_  
 5.8. 2013  
 Скопје

**Предмет: Материјали за Билтенот за објавување на веб-страницата на УКИМ**

Согласно член 132, став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ” бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012), на веб-страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од бројот 1059 од 15 август 2013 година, ќе се објавуваат рефератите за избор во наставно-научни, научни и соработнички звања, рецензиите за подобност на темата и оспособеноста на кандидатот за вршење научна работа, прегледите на одобрените докторски дисертации, прифатените магистерски и специјалистички теми, рецензиите на учебници и учебни помагала, како и рефератите за доделување на звањето почесен професор и титулата почесен доктор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. По објавување на материјалите на веб-страницата, факултетите и институтите за своите потреби, истите треба да ги отпечатаат во материјална форма за да можат да ги достават на членовите на наставно-научниот, односно научниот совет. Поради тоа, потребно е сите материјали што се предвидени за објавување во Билтенот на Универзитетот, благовремено да ги доставувате во **електронска форма**.

Поради усогласеност и униформност на текстовите потребно е материјалите за објавување да се доставуваат како Microsoft Word 2003 документи во кои исклучиво ќе се користи системскиот фонт **Georgia**. Овој фонт содржи богато множество на кирилични (македонски, српски, руски), латинични (со различни видови на надредени знаци), грчки и други знаци. Варијанта на овој фонт со корегирани знаци во италијанска формата за македонските букви ‘**џ**’, ‘**њ**’, ‘**ѓ**’, ‘**џ**’ може да се добие во компјутерскиот центар на УКИМ на барање на факултетот. Исто така, таму може да се добие софтверско решение со кое може да се испрограмира тастатурата на персонален сметач кога работи под Windows XP оперативниот систем при притискање на копчето ‘`’ во македонска поддршка да се добие знакот ‘**ѐ**’, а при притискање на копчето ‘~’ во македонска поддршка да се добие знакот ‘**ѝ**’.

Поради запазување на роковите за објавување на материјалите во Билтенот, но и на веб-страницата, ве молиме, рефератите откако ќе бидат лекторирани, да ја доставите оригиналната верзија (лекторирани со потписите), а електронската верзија да ја доставите на e-mail адресата: [t.basevski@ukim.edu.mk](mailto:t.basevski@ukim.edu.mk) (so mali bukvi).

Неблаговремено доставените материјали и оние кои нема да бидат напишани согласно упатството нема да бидат објавени во тој број, туку ќе бидат поместени за објавување во наредниот број од Билтенот, односно откако ќе ја добиеме бараната верзија.

Ви благодариме за соработката.

Со почит,

**Проректор**  
**Проф. д-р Коле Василевски**

Изготвил: Т.Б.

Одобрил: К.М.

## Содржина на Билтен број 1065 од 15 ноември 2013 година

### ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ

1. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Економскиот институт во Скопје (**Мери Илиовска, Елена Арсова Бегиќ, Сандра Јовановска, Соња Михаиловска, Славица Јаневска Јовевска, Весела Чурилова, Деница Деловска, Горан Солздановски, Моника Костовска, Маја Срезоска, Благоја Костовски, Младен Андоноски, Ана Митеска, Марио Кофилоски**).....8-9

### ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Економскиот факултет во Скопје (**Биљана Сотировска, Кристина Мантаровска, Марко Нововиќ, Елена Ципушева, Васка Чобанова, Славица Дујовска, Зоран Пачемски, Вангел Крстевски, Тања Арсовска, Стефан Павличков, Ивана Тодоровска, Ратко Герасимовски, Марија Михајлова, Камелија Гиачо, Наум Калајциевски, Ацо Китрозоски, Марина Коробар, Ирена Вурмеска, Марија Симоновска, Даут Сабина, Александар Мирчески, Сања Велковска, Павлина Жупаноска, Катерина Серафимовска, Христина Грмашковска, Дејан Јовчевски, Павлина Кузмановска, Драган Пулевски, Лидија Аритонова, Зоран Пандев, Сандра Николовска, Владимир Сикавица, Љупка Тасевска, Драган Денковски, Никола Марковски, Наташа Трпеноска, Ана Крстевска, Иван Брзовски, Мартин Мартинов, Роберт Макрески, Елпида Петковска, Кирил Симеоновски, Марија Ефремова, Катерина Ристеска, Тања Тасевска, Ана Трајчевска, Тања Крстовска, Дарко Димитровски, Дијана Наумоска, Родна Мрцкалова, Елена Веселинова**).....10-14

### ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје (**Викторија Пецовска, Ана Умерова, Сања Николовска, Лела Ставрева, Дијана Бадаровска**).....15

### ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“

1. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (**Ивана Крстевска, Кристина Димова, Даниела Ангелиќ, Филип Дамјаноски, Емилија Божинова, Милица Цимревска, Елизабета Атанасова, Марјан Спасовски, Симона Насковска, Сања Јорданоска, Марјанчо Ефремов, Виктор Арнаудоски, Билјана Митевска, Бојан Митковски, Кристина Дода, Филип Начаров, Адем Абдураманов, Лидија Струминковска, Тамара Витларова, Александар Софронијоски, Филип Неданоски, Јован Алтанциев, Сашко Јанчев, Елена Митрова, Снежана Велеска, Елена Бодева, Љупка Крчинска, Арлинда Махмуди, Магно Алкантара-Талавера, Евангелија Стојевска-Стојанова, Магдалена Михајловска, Драгана Русеска, Станислав Цветковски, Маја Габер, Тамара Костовска, Фросина Велковска**).....16-21

### ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

1. Реферат за избор на еден истражувач во сите научни звања во научната област биологија на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (**м-р Игор Есмеров, Ангелина Средоска Божинов**).....22-39

**ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Реферат за избор во соработничко звање-асистент по групата предмети: технологија на киселини и бази, технологија на соли и ѓубрива, загадување на почви и заштита, полутанти, основни суровини и нивна технолошка подготовка, чисто производство и цврст отпад и рециклирање, на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје (**м-р Бошко Бошковски**).....40-44

**ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА**

1. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на ЈНУ Институт за македонска литература во Скопје (**Наташа Данчевска, Александра Симова, Милош Андоновски**).....45

**ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ**

1. Рецензија на докторската дисертација **Подобрување на енергетската ефикасност на безжичните сензорски мрежи преку data timed sending (DTS) комуникациски протокол**, изработена од **м-р Константин Чому**, пријавена на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје.....46-51

**МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Реферат за избор на еден асистент во научната област што ја покрива Институтот за машински конструкции, механизациони машини и возила на Машинскиот факултет во Скопје (**м-р Ташко Ризов**).....52-56
2. Реферат за избор на соработник-асистент во наставно-научната област што ја покрива Институтот за заварување и заварени конструкции на Машинскиот факултет во Скопје (**м-р Елисавета Дончева**).....57-60

**ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“**

1. Реферат за избор на научен советник во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје (**д-р Елена Стоевска-Денчова**).....61-70
2. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје (**Софија Радик**).....71

**МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Машинскиот факултет во Скопје (**Сашо Бозаревски, Елена Колоска, Андријана Бабуновска, Јане Дудески, Емилија Крајчева, Гоце Атанасовски, Валентина Бекарска, Богослав Ангелоски, Данило Аџаип**).....72

**ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА**

1. Преглед на прифатена промена во насловот на тема за изработка на докторска дисертација на ЈНУ Институт за национална историја во Скопје (**м-р Наталија Поповска**).....73

**ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“**

1. Рецензија на докторската дисертација **Конвергенција на управувањето со државата и со корпорацијата - историја и теорија** од кандидатот **м-р Кирил Нејков**, пријавена на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.....74-84

**ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“**

1. Реферат за избор во звањето вонреден професор по предметите синтакса на албанскиот јазик и граматика на албанскиот јазик при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (**д-р Ваљбона Тоска**).....85-93

**ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО**

1. Рецензија на докторската дисертација **Дизајн на паралелни алгоритми за симулации на компјутерски мрежи на класер и хибридни GPU-системи од м-р Леонид Циневски**, пријавена на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје.....94-100

**ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ**

1. Рецензија на ракописот за учебник со наслов **Јакост на материјалите од проф. д-р Светлана Петковска-Ончевска и ас. м-р Коце Тодоров**, пријавен на Градежниот факултет во Скопје.....101-112

**СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Рецензија на учебникот **Технологија на фиксни протези (мостови)** од авторот **Билјана Капушевска**, пријавен на Стоматолошкиот факултет во Скопје.....113-122

**ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Факултетот за физичка култура во Скопје (**Горан Милковски**).....123

**ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Преглед на пријавени теми за изработка на магистерски труд на Филозофскиот факултет во Скопје (**Злата Блажеска, Виолета Панев, Габриела Димковиќ, Биљана Пауновска, Лидија Кирјазовски, Јане трпковски, Лилјана Митева, Данче Савовска, Александар Василевски, Маја Трајаноска, Линдита Ахмети, Филип Лазаров, Марија Грубовиќ, Варвара Стојановска Чукиќ, Жанета Чонтева, Миодраг Вујовиќ, Фросина Ристовска, Васе Јанакиев, Катерина Хаџи Стефанова, Дора Паскалова, Анче Илиевска**).....124-125
2. Преглед на пријавени теми за изработка на специјалистички труд на Филозофскиот факултет во Скопје (**Зоран Савевски**).....126
3. Преглед на одобрени теми за изработка на докторска дисертација на Филозофскиот факултет во Скопје (**м-р Анета Јовковска, м-р Ајрула Јакупи**).....127

**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Рецензија на докторската дисертација **Генотипска диференцијација и детекција на pre-core мутантот на hepatitis b virus**, изработена од м-р **Валентина Колоска**, пријавена на Природно-математичкиот факултет во Скопје.....128-135

**МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Реферат за избор на два наставника во сите звања по предметот инфектологија на Медицинскиот факултет во Скопје (**д-р Снежана Стојковска, д-р Ирена Кондова Топузовска**).....136-159

**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Рецензија на докторската дисертација под наслов: **Оксидативен стрес и постнатална експресија на проинфламаторните медијатори во белодробната лезија кај прематурно родени деца**, изработена од м-р **Лилјана Гуржанова-Дурнев**, пријавена на Природно-математичкиот факултет во Скопје.....160-170

**ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ**

1. Реферат за избор на научен соработник во Институтот за културно наследство на албанците во Скопје (**д-р Севдиљ Демири**).....171-174
2. Реферат за избор на научен соработник во Институтот за културно наследство на албанците во Скопје (**д-р Севдулах Алили**).....175-176
3. Реферат за избор на еден помлад асистент-истражувач во Институтот за културно наследство на албанците во Скопје (**м-р Муртезан Идризи**).....177-179

**ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“**

1. Реферат за избор на наставник на научната област административно право и јавна администрација на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје **д-р Ана Павловска-Данева**).....180-227

**ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Реферат за избор на наставник од областа на економските науки по предметот небанкарски финансиски институции на Економскиот факултет во Скопје (**д-р Елена Наумовска**).....228-240

**СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Рецензија на учебното помагало **Ортодонција II** – интерна скрипта од авторот **Марија Зужелова**, пријавено на Стоматолошкиот факултет во Скопје.....241-249

**РЕЦЕНЗИЈА НА  
УЧЕБНИКОТ „ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ  
(МОСТОВИ)”**

ОД АВТОРОТ БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА

Врз основа на член 19 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на УКИМ во Скопје, Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет, на својата 11.та редовна седница одржана на 22.10.2013 година, донесе Одлука со бр. 07-17013а пишување рецензија на учебникот „Технологија на фиксни протези (мостови)”. За рецензенти беа избрани:

- проф. д-р Љубен Гугувчевски
- проф. д-р Јагода Бајевска
- доц. д-р Јулијана Николовска.

Во врска со оваа Одлука, во својство на рецензент го поднесувам следниов

**ИЗВЕШТАЈ**

Учебникот „Технологија на фиксни протези (мостови)” е учебник од истоимената област, а автор на учебникот е Билјана Капушевска. Содржините се наменети како основна литература за студентите од трет семестар во втора студиска година по студиската програма за стручни забни техничари кои ја слушаат наставата по предметот технологија на фиксни протези (мостови). Но, може да служи и како дополнителна литература за студиската програма наменета за студентите на Факултетот по дентална медицина во шести семестар по предметот претклиничка фиксна протетика II и за стручни стоматолошки сестри во втор семестар, од прв циклус на студии.

**Покриеност на наставниот материјал**

Во учебникот се опфатени сите предвидени наставни содржини за теоретска настава, и тоа: студиска програма за стручни забни техничари по предметот Технологија на фиксни протези (мостови) - (30+180), 14 ЕКТС,



доктори по дентална медицина, по предметот претклиничка фиксна протетика II - (15+45), 4,5 ЕКТС, стручни стоматолошки сестри по предметот стоматолошка протетика I - 7 (30+150).

### **Усогласеност со наставата**

Содржината на учебникот кореспондира со наставната програма за студентите од студиските програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје, но може да послужи и како дополнителна литература за студентите од дентална медицина и стручните стоматолошки сестри.

### **Исто или слично издание на Факултетот**

Не постои друго учебно помагало кое целосно ја покрива наставната програма и потребите на студентите кои го слушаат предметот технологија на фиксни протези (мостови). Постои претходно издание наменето за студентите по наставната програма за дентална медицина за предметната настава од „претклиничка фиксна протетика од 1997 година, кое само делумно ја покрива материјата опфатена со овој предмет.

### **Општи податоци за учебникот**

Учебникот „Технологија на фиксни протези (мостови)” се состои од 13 поглавја и методски единици наменети за студентите од III семестар по студиската програма за стручни забни техничари при Стоматолошкиот факултет во Скопје. Целата материја е обработена и изложена на вкупно 208 страници А4-формат.

Содржината на учебникот е следна:

Технологија на фиксни протези (мостови):

Поглавје 1. Технологија на дефектите на забните редови со дентални мостови

Поглавје 2. Класификација (поделба) на денталните мостови

Поглавје 3. Врски на телото на мостот и начин на поврзување на врските

Поглавје 4. Основни принципи на планирање на денталните мостови

Поглавје 5. Добивање работен модел за изработка на мост

Поглавје 6. Техничка изработка на едноделно леани мостови фасетирани со композитни маси

Поглавје 7. Подготовка за леене и леене на мостовите

Поглавје 8. Отворање на киветата и обработка на металните конструкции

Поглавје 9. Изработка на денталните мостови подготвени за целосно фасетирање со композитни маси

Поглавје 10. Моделирање на циркуларен мост

Поглавје 11. Моделирање на метал керамички мостови

Поглавје 12. Изработка на алтернативни конструкции (мериленд мост, венерс – вестибуларна фасетка)

Поглавје 13. Крилни мостови, екстензиони мостови и подвижни мостови

Бидејќи ракописот целосно го опфаќа наставниот материјал согласно со студиските програми за стручни забни техничари кои ја слушаат наставата по предметот технологија на фиксни протези (мостови), овој ракопис се категоризира како учебник за стручните забни техничари. Но, може да служи и како дополнителна литература за студиската програма наменета за студентите на факултетот по дентална медицина во шести семестар по предметот претклиничка фиксна протетика II и за стручни стоматолошки сестри во втор семестар, од прв циклус на студии.

Содржината на текстот е адаптирана за потребите на студентите од студиските програми за која е наменета. Стручното и разбирливо презентирање на наставните единици е надополнето со илустрации, шематски прикази и фотографии, така што студентот има можност полесно да ја совлада материјата.

### **Општа педагошка оценка**

Во учебникот, систематизираните поглавја претставуваат посебни целини, кои се надоврзуваат една на друга, а сите заедно ја заокружуваат и во целост ја опфаќаат постојната програма за теоретска настава по предметот Технологија на фиксни протези (мостови). Заради сето ова, општата педагошка оценка за овој учебник е дека на полно соодветствува за едукација на студентите.

Овој учебник на македонски јазик не само што ќе биде од сериозна помош за студентите, тој ќе најде и своја примена кај веќе дипломираните стручни забни техничари и дипломирани стоматолози, како вредно помагало и потсетник во ординациите.

### **Заклучок**

Разгледувајќи го ракописот во целина, ценам дека тој по содржина и форма одговара на барањето за учебник за користење на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Јасниот и прецизен стил на пишување, збогатен со бројните илустрации и фотографии, го прават овој учебник соодветен и лесен за совладување.

Особена чест и задоволство е да се биде рецензент на ваков учебник, кој ќе им овозможи на студентите и на сите оние на кои им претставува поле на интерес технологијата на фиксните протези (мостови), полесен и интересен начин на изучување.

Од сето горенаведено, мојот заклучок е дека овој учебник заслужува да биде позитивно рецензиран и затоа предлагам да биде објавен и отпечатен како учебник по предметот технологија на фиксни протези (мостови) на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, од авторот проф. д-р Билјана Капушевска.

Рецензент

Проф. д-р Јагода Бајевска с.р.

**РЕЦЕНЗИЈА НА  
УЧЕБНИКОТ „ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ  
(МОСТОВИ)” ОД АВТОРОТ  
БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА**

<b>Наслов</b>	<b>ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ (МОСТОВИ)</b>
<b>Автори</b>	Билјана Капушевска
<b>Студиска програма</b>	Содржините се наменети како основна литература за студентите кои ја слушаат наставата за стручни забни техничари по предметот технологија на фиксни протези (мостови) за студентите од трет семестар во втора студиска година по студиски програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри при Стоматолошки Факултет во Скопје. Но, може да служи и како дополнителна литература за студиската програма наменета за студентите на Факултетот по дентална медицина од прв циклус на студии и стручни стоматолошки сестри.
<b>Се однесува на предметната програма</b>	За стручни забни техничари, трет семестар во втора студиска година, но и за доктори по дентална медицина и стручни стоматолошки сестри од прв циклус студии.
<b>Покриеност на наставниот материјал</b>	Технологија на фиксни протези (мостови) за студентите од трет семестар во втора студиска година по студиски програми за стручни забни техничари и стоматолошки сестри при Стоматолошки Факултет во Скопје, како и за доктори по дентална медицина во шести семестар од трета студиската година по предметот претклиничка фиксна протетика II.
<b>Фонд на часови и ЕКТС</b>	Студиски програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри по предметот технологија на фиксни протези (мостови) - (30+180), 14 ЕКТС, доктори по дентална медицина, по предметот претклиничка фиксна протетика II(15+45), 4,5 ЕКТС, стручни стоматолошки сестри по предметот стоматолошка протетика I (30+150).
<b>Усогласеност со наставата</b>	Содржината на учебникот кореспондира со наставната програма за студентите од студиски програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри, но може да послужи и како дополнителна литература за студентите од дентална медицина.
<b>Време и акт на назначување на рецензентите</b>	Со Одлука бр.07-1701 за одредување рецензенти за учебникот „Технологија на фиксни протези (мостови)”, на

	11.редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на 22. 10.2013.
<b>Издание</b>	Прво.
<b>Исто или слично издание на Факултетот</b>	Не постои друго учебно помагало кое целосно ја покрива наставната програма и потребите на студентите кои го слушаат предметот технологија на фиксни протези (мостови). Постои претходно издание наменето за студентите по наставната програма за дентална медицина за предметната настава од претклиничка фиксна протетика од 1997 година, кое само делумно ја покрива материјата опфатена со овој предмет.
<b>Општи податоци за учебникот</b>	Учебникот „Технологија на фиксни протези (мостови)” се состои од 13 поглавја и методски единици наменети за студентите од втора година, III семестар од студиски програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Целата материја е обработена и изложена на вкупно 234 страници А4-формат.
<b>Содржина</b>	Технологија на фиксни протези (мостови): Поглавје 1. Технологија на дефектите на забните редови со дентални мостови Поглавје 2.Класификација (поделба) на денталните мостови Поглавје 3. Врски на телото на мостот и начин на поврзување на врските Поглавје 4. Основни принципи на планирање на денталните мостови Поглавје 5. Добивање работен модел за изработка на мост Поглавје 6. Техничка изработка на едноделно леани мостови фасетирани со композитни маси Поглавје 7. Подготовка за леење и леење на мостовите Поглавје 8. Отварање на киветата и обработка на металните конструкции Поглавје 9. Изработка на денталните мостови подготвени за целосно фасетирање со композитни маси Поглавје 10. Моделирање на циркуларен мост Поглавје 11. Моделирање на металкерамички мостови Поглавје 12. Изработка на алтернативни конструкции (мериленд мост, венерс – вестибуларна фасетка) Поглавје 13. Крилни мостови, екстензиони мостови и подвижни мостови
<b>Предлози и корекции</b>	Нема.

Категоризација	Учебник.
<p align="center"><b>Општа педагошка оцена</b></p>	<p>Содржината на текстот е многу добро осмислена и адаптирана за потребите на студентите од студиските програми за која е наменета. Стручното и разбирливо презентирање на наставните единици е надополнето со извонредни илустрации и јасни шематски прикази и фотографии, така што студентот има можност полесно да ја совлада материјата.</p> <p>Бидејќи ракописот целосно го опфаќа наставниот материјал согласно со студиските програми, општата педагошка оцена за овој учебник е дека наполно соодветствува за едукација на студентите од сите посочени студиски програми за додипломска настава.</p>
<p align="center"><b>Заклучок</b></p>	<p>Обемот и содржината на ракописот во целост одговара на наставната програма по предметот технологија на фиксни протези (мостови), наменет за студентите од втора година, т.е. III семестар од студиски програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Тој треба да послужи како учебник за студентите од студиската програма за стручни забни техничари, како и за студентите на студиските програми за дентална медицина и стоматолошки сестри при Стоматолошкиот факултет во Скопје. Јасниот и прецизен стил на пишување, збогатен со бројните илустрации, шеми и фотографии го прават овој учебник соодветен и лесен за совладување.</p> <p>Заради сето ова, особена чест и задоволство е да се биде рецензент на ваков учебник, кој ќе им овозможи на студентите и на сите оние на кои им претставува поле на интерес технологијата на фиксните протези (мостови), полесен и интересен начин на изучување.</p> <p>Од сето горенаведено, мојот заклучок е дека овој учебник заслужува да биде позитивно рецензиран и затоа предлагам да биде објавен и отпечатен како учебник по предметот технологија на фиксни протези (мостови) на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, од авторот проф. д-р Билјана Капушевска.</p>

Рецензент  
Доц. д-р Јулијана Николовска, с. р.

**РЕЦЕНЗИЈА НА  
УЧЕБНИКОТ „ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ  
(МОСТОВИ)” ОД АВТОРОТ  
БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА**

<b>Наслов</b>	<b>ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ (МОСТОВИ)</b>
<b>Автори</b>	Билјана Капушевска
<b>Студиска програма</b>	Содржините се наменети како основна литература за студентите кои ја слушаат наставата за стручни забни техничари по предметот технологија на фиксни протези (мостови) за студентите од трет семестар во втора студиска година од студиските програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Но, може да служи и како дополнителна литература за студиската програма наменета за студентите на Факултетот по дентална медицина од прв циклус на студии и стручни стоматолошки сестри.
<b>Се однесува на предметната програма</b>	За стручни забни техничари, трет семестар во втора студиска година, но и за доктори по дентална медицина и стручни стоматолошки сестри од прв циклус студии.
<b>Покриеност на наставниот материјал</b>	Технологија на фиксни протези (мостови) за студентите од трет семестар во втора студиска година од студиските програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје, како и за доктори по дентална медицина во шести семестар од трета студиска година по предметот претклиничка фиксна протетика II.
<b>Фонд на часови и ЕКТС</b>	Студиски програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри по предметот технологија на фиксни протези (мостови)- (30+180), 14 ЕКТС, доктори по дентална медицина, по предметот претклиничка фиксна протетика II(15+45), 4,5 ЕКТС, стручни стоматолошки сестри по предметот стоматолошка протетика I (30+150).
<b>Усогласеност со наставата</b>	Содржината на учебникот кореспондира со наставната програма за студентите од студиските програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје, но може да послужи и како дополнителна литература за студентите од дентална медицина.
<b>Време и акт на назначување на рецензентите</b>	Со Одлука бр.07-1701 за одредување рецензенти за учебникот „Технологија на фиксни протези (мостови)”, на

	11.редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на 22. 10.2013.
<b>Издание</b>	Прво.
<b>Исто или слично издание на Факултетот</b>	Не постои друго учебно помагало кое целосно ја покрива наставната програма и потребите на студентите кои го слушаат предметот технологија на фиксни протези (мостови). Постои претходно издание наменето за студентите по наставната програма за дентална медицина за предметната настава од претклиничка фиксна протетика од 1997 година, кое само делумно ја покрива материјата опфатена со овој предмет.
<b>Општи податоци за учебникот</b>	Учебникот „Технологија на фиксни протези (мостови)” се состои од 13 поглавја и методски единици наменети за студентите од III семестар во втора година од студиски програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Целата материја е обработена и изложена на вкупно 234 страници А4-формат.
<b>Содржина</b>	Технологија на фиксни протези (мостови): Поглавје 1. Технологија на дефектите на забните редови со дентални мостови Поглавје 2.Класификација (поделба) на денталните мостови Поглавје 3. Врски на телото на мостот и начин на поврзување на врските Поглавје 4. Основни принципи на планирање на денталните мостови Поглавје 5. Добивање работен модел за изработка на мост Поглавје 6. Техничка изработка на едноделно леани мостови фасетирани со композитни маси Поглавје 7. Подготовка за леење и леење на мостовите Поглавје 8. Отварање на киветата и обработка на металните конструкции Поглавје 9. Изработка на денталните мостови подготвени за целосно фасетирање со композитни маси Поглавје 10. Моделирање на циркуларен мост Поглавје 11. Моделирање на метал керамички мостови Поглавје 12. Изработка на алтернативни конструкции (мериленд мост, венерс – вестибуларна фасетка) Поглавје 13. Крилни мостови, екстензиони мостови и подвижни мостови
<b>Предлози и</b>	Нема.



<b>корекции</b>	
<b>Категоризација</b>	Учебник.
<b>Општа педагошка оцена</b>	<p>Методските единици се напишани на осмислен начин, надополнети со прецизни, јасни, шематски прикази и илустрации што ја дообјаснува обработената материја. Сублимираното, стручно и разбирливо презентирање на наставните единици, кои се богато илустрирани, го прави материјалот лесно достапен за студентот, со можност за полесно совладување на материјата. Заради сето ова, општата педагошка оцена за овој учебник е дека наполно соодветствува за едукација на студентите од сите посочени студиски програми за додипломска настава.</p>
<b>Заклучок</b>	<p>Ракописот содржи материјал кој по обемот и содржината во целост одговара на наставната програма по предметот технологија на фиксни протези (мостови), наменет за студентите од втора година т.е. III семестар од студиските програми за стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри при Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Тој треба да послужи како учебник за студентите на студиската програма за стручни забни техничари, како и за студентите на студиските програми за дентална медицина и стоматолошки сестри при Стоматолошкиот факултет во Скопје. Адаптираноста на стилот на пишување со јасност и прецизност, како и надополнувањето со бројни илустрации и шеми го прават овој учебник соодветен и лесен за совладување.</p> <p>Заради сето ова, чест и задоволство е да се биде рецензент на ваков учебник, кој ќе им овозможи на студентите и на сите оние на кои им претставува поле на интерес, нов поглед и полесен и интересен начин на изучување на главните постулати на технологијата на фиксни протези (мостови).</p> <p>Од сето горенаведено, мојот заклучок е дека овој учебник заслужува да биде позитивно рецензиран и затоа предлагам да биде објавен и отпечатен како учебник по предметот технологија на фиксни протези (мостови) на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, од авторот проф. д-р Билјана Капушевска</p>

Рецензент  
Проф. д-р Љубен Гугувчевски, с. р.

**РЕЦЕНЗИЈА**  
**НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО “ОРТОДОНЦИЈА II” -ИНТЕРНА СКРИПТА ОД**  
**АВТОРОТ МАРИЈА ЗУЖЕЛОВА**

Врз основа на член 19 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на УКИМ во Скопје, Наставно-научниот совет на Факултетот, на 11. седница одржана на 22.10.2013 година, донесе Одлука за одредување рецензенти за пишување на рецензија за печатење на учебното помагало со наслов “Ортодонција II” -интерна скрипта, во состав:

- доц.д-р Габриела Курчиева Чучкова,
- проф.д-р Стипица Поповски,
- проф.д-р Владимир Поповски.

Во врска со оваа Одлука, во својство на рецензент, го поднесувам следниов

**ИЗВЕШТАЈ**

Учебното помагало ОРТОДОНЦИЈА II -интерна скрипта е прво издание од овој вид учебно помагало, со комплексна содржина која дава теоретско и практично знаење за ортодонцијата во стоматологијата, изготвена на 230 страници А4-формат.

Учебното помагало-интерна скрипта е изготвено од автор кој долго време се занимава со оваа научна дисциплина.

Авторот на учебното помагало-интерна скрипта е проф. д-р Марија Зужелова.

Учебното помагало “ОРТОДОНЦИЈА II”-интерна скрипта е наменето за студиската програма:

1. Доктори по дентална медицина.

Учебното помагало “Ортодонција II” -интерна скрипта е во согласност со содржината на предметната програма и тоа за предметот ортодонција II за докторите по дентална медицина, и специјализантите по предметот ортодонција.

Фондот на часови и бројот на ЕКТС- кредити за оваа предметна програма, според студиските програмите е следна:

1. предметот ортодонција II за доктори по дентална медицина е со вкупно 75 часа (30+45). Број на ЕКТС-кредити е 4,5.

Целта на подготовката на ова учебно помагало-интерна скрипта е да се сублимира научната мисла во врска со знаењето на ортодонцијата во стоматологијата. Во последните декади во светот се направени бројни истражувања со кои науката дојде до огромен број сознанија за улогата на ортодонцијата во превенција и лекување на големиот број ортодонтски аномалии. Следејќи ги овие сознанија, поради непостоењето на учебник од ова

област се создаде потреба од издавање на учебното помагало “Ортодонција II” - интерна скрипта, преку кое студентите на лесен и разбирлив начин ќе можат да ја совладаат предметната содржина. Ваквиот современ учебник целосно ја опфаќа предметната содржина.

Материјалот е поделен на 10 поглавја. Во сите поглавја се користи универзалната класификација што му дава извонредна прегледност на изнесенiot материјал, овозможувајќи го согледувањето на целината и нејзините вклучени поодделни компоненти. Сите поглавја се илустрирани со бројни фотографии и цртежи што го олеснуваат разбирањето и прифаќањето на материјалот. Тие се нумерирани во согласност со поглавјето кон кое припаѓаат.

Содржината на учебното помагало-интерна скрипта е следна:

**Поглавје 1.** Биолошки основи на ортодонтската терапија и биомеханика

**Поглавје 2.** Планирање на ортодонтска терапија

**Поглавје 3.** Интерцептивна ортодонција

**Поглавје 4.** Активни ортодонтски мобилни апарати

**Поглавје 5.** Лекување на ортодонтски неправилности со функционални апарати

**Поглавје 6.** Лекување на ортодонтски малоклузии со фиксни апарати

**Поглавје 7.** Фиксни апарати со лабиолингвална техноика

**Поглавје 8.** Екстраорални фиксни апарати

**Поглавје 9.** Ретенциони апарати и позиционери

**Поглавје 10.** Ортодонтска терапија во период на мешовита дентиција

**Поглавје 11.** Ортодонтска терапија во период на перманентна дентиција

**Поглавје 12.** Терапија на пациенти со расцепи на усна и непце

**Поглавје 13.** Екстракциона терапија

**Поглавје 14.** Интердисциплинарна ортодонтска терапија

Предлози за потребни корекции нема.

Материјалот е разработен детално и е надополнет со корисни илустрации кои се интегрирани во дидактично-методското обликување на учебното помагало-интерна скрипта. Напишан е на литературен македонски јазик. Стилот на изразување е јасен и концизен што ќе овозможи студентите не само полесно, туку и подобро да ја совладаат наставната материја. Користената литература е од понов датум.

Поради тоа што целосно го опфаќа наставниот материјал во согласност со студиската програма за студентите по денгална медицина при Стоматолошкиот факултет, овој материјал во ракопис треба да биде категоризиран како учебно помагало-интрена скрипта по предметот ортодонција II.

Значењето на ова учебно помагало-интрена скрипта по ортодонција на македонски јазик ќе биде мошне големо за докторите по денгална медицина, дипломираните доктори по денгална медицина, специјализантите по ортодонција, за потсетување на важноста на ортодонцијата во секојдневната практика. Стоматолошкиот факултет со овој учебник ќе добие мошне корисно градиво во бројните додипломски, индивидуални и групни дејности.

**ЗАКЛУЧОК**

Врз основа на изнесеното, задоволство ми е овој ракопис да го поддржам и да предложам да се отпечати како учебно помагало-интерна скрипта по предонција II од авторот проф.д-р Марија Зужелова, пред сè за студентите на Стоматолошкиот факултет во Скопје.

Рецензент  
Проф.д-р Стипица Поповски с.р.

**РЕЦЕНЗИЈА**  
**НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО “ОРТОДОНЦИЈА II” -ИНТЕРНА СКРИПТА ОД**  
**АВТОРОТ МАРИЈА ЗУЖЕЛОВА**

<b>Наслов</b>	Ортодонција II
<b>Автор</b>	Проф.д-р Марија Зужелова
<b>Студиска програма</b>	Содржините во учебното помагало “Ортодонција II”-интерна скрипта се основна литература за докторите по дентална медицина, но можат да послужат како литература за специјализантите и специјалистите по ортодонција.
<b>Се однесува за предметната програма</b>	Ортодонција II
<b>Покриеност на наставниот материјал</b>	Со учебното помагало “Ортодонција II”-интерна скрипта се опфатени сите предвидени наставни содржини за теоретска и практична настава
<b>Семестар</b>	Предметот ортодонција II на студиската програма за доктори по дентална медицина се слуша во IX семестар
<b>Фонд на часови и ЕКТС-кредити</b>	Предметот ортодонција II за студентите од студиската програма за доктори по дентална медицина, со вкупно 75 часа (30+45). Број на ЕКТС-кредит е 4,5.
<b>Усогласеност со наставата</b>	Содржината на учебното помагало-интерна скрипта одговара со наставната програма за теоретска и практична настава на соодветниот предмет на првиот циклус студии.
<b>Време и акт на назначување на рецензентите</b>	Со одлука за одредување на рецензенти за пишување на рецензија за печатење на учебното помагало-интерна скрипта, донесена на 11. редовна седница на Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултетот во Скопје, одржана на 22.19.2013 година.
<b>Издание</b>	Прво
<b>Ревидирани сегменти од претходно издание</b>	
<b>Ист или сличен учебник на Факултетот</b>	Нема
<b>Општи податоци за учебникот</b>	Учебното помагало “Ортодонција II” –интерна скрипта содржи 230 страници А4-формат, со огромен број на илустрации, фотографии и цртежи.
<b>Содржина</b>	<b>Поглавје 1.</b> Биолошки основи на ортодонтската

	<p>терапия и биомеханика</p> <p><b>Поглавје 2.</b> Планирање на ортодонтска терапија</p> <p><b>Поглавје 3.</b> Интерцептивна ортодонција</p> <p><b>Поглавје 4.</b> Активни ортодонтски мобилни апарати</p> <p><b>Поглавје 5.</b> Лекување на ортодонтски неправилности со функционални апарати</p> <p><b>Поглавје 6.</b> Лекување на ортодонтски малоклузии со фиксни апарати</p> <p><b>Поглавје 7.</b> Фиксни апарати со лабиолингвална техноика</p> <p><b>Поглавје 8.</b> Екстраорални фиксни апарати</p> <p><b>Поглавје 9.</b> Ретенциони апарати и позиционери</p> <p><b>Поглавје 10.</b> Ортодонтска терапија во период на мешовита дентиција</p> <p><b>Поглавје 11.</b> Ортодонтска терапија во период на перманентна дентиција</p> <p><b>Поглавје 12.</b> Терапија на пациенти со расцепи на усна и непце</p> <p><b>Поглавје 13.</b> Екстракциона терапија</p> <p><b>Поглавје 14.</b> Интердисциплинарна ортодонтска терапија</p>
<b>Предлог за корекција</b>	Во материјалот нема потреба од корекција во квантитетот и квалитетот на содржината, начинот на уредувањето на текстот, како и потреба од дополнување или исклучување на одреден текст.
<b>Категоризација</b>	Учебно помагало-интерна скрипта
<b>Општа педагошка оцена</b>	<p>Методските единици се напишани на осмислен начин и секоја методска единица претставува посебна целина која се надоврзува на претходната, така што сите заедно се вклопуваат во постојната програма за теоретска и практична настава по предметот ортодонција II.</p> <p>Авторката ја изнесува материјата концизно, стручно и разбирливо. Овој текст е поддржан со фотографии и цртежи, кои материјалот го прават полесно разбирлив за студентот. Според тоа, општата педагошка оцена за ова учебно помагало-интерна скрипта е дека напoлно соодветствува за едукација на студентите.</p>
<b>Заклучок</b>	<p>Ракописот содржи материјал што треба да послужи како учебно помагало-интерна скрипта за студентите на студиската програма за доктори по дентална медицина при Стоматолошкиот факултет во Скопје. По обемот и содржината, тој во целост одговара на програмата на Стоматолошкиот факултет. Стилот на пишување е разбирлив и лесен за усвојување од страна на студентите за кои учебникот е наменет. Во учебникот се застапени голем број илустрации и фотографии, кои придонесуваат за подобар квалитет.</p> <p>Според тоа, задоволство ми е да бидам рецензент на</p>

	<p>ваков учебник, кој ќе им овозможи на студентите и на сите оние за кои претставува поле на интерес, успешно изучување на содржината.</p> <p>Врз основа на наведеното, мојот заклучок е дека ова учебно помагало-интерна скрипта заслужува да биде позитивно рецензиран и затоа предлагам да биде објавен на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, како “Ортодонција II”</p>
--	--

Рецензент  
Проф.д-р Владимир Поповски с.р.

**РЕЦЕНЗИЈА**  
**НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО “ОРТОДОНЦИЈА II” -ИНТЕРНА СКРИПТА ОД**  
**АВТОРОТ МАРИЈА ЗУЖЕЛОВА**

Врз основа на член 63 од Законот за високото образование (Сл. весник на РМ бр. 35/08 и 103/08) и член 40 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Стоматолошкиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје, а по разгледувањето на барањето за одобрување на учебно помагало-интерна скрипта од авторот проф.д-р Марија Зужелова, Наставно-научниот совет на Факултетот на својата 11. редовна седница одржана на 22.10.2013 година, донесе Одлука за одредување рецензенти за пишување на рецензија за печатење на учебното помагало “Ортодонција II” -интерна скрипта, во состав:

- доц.д-р Габриела Курчиева Чучкова,
- проф.д-р Стипица Поповски,
- проф.д-р Владимир Поповски.

По извршениот преглед на ракописот, јас доц.д-р Габриела Курчиева Чучкова, со задоволство го поднесувам следниов

**ИЗВЕШТАЈ**

**Општи податоци за ракописот**

Ракописот “Ортодонција II” од проф.д-р Марија Зужелова конциптиран и пишуван според наставниот план и програма на предметот ортодонција II, која се изучува на студиите од студиската програма за стоматолози по дентална медицина,

во деветтиот семестар. Предметот ортодонција II е со вкупен број на часови- 75 (30+45) и број на ЕКТС-кредити 4,5.

Ракописот кој ми е доставен претставува материјал преку кој студентите ќе можат да стекнат сознанија и лесно да ги реализираат барањата потребни за предметната материја, и во целост одговара со наставната програма за дадениот предмет од првиот циклус студии за доктори по дентална медицина. Истото учебно помагало може да послужи како дополнителна литература за специјализантите по ортодонција и специјалистите-ортодонти.

**Податоци за обемот на ракописот**

Содржината на ракописот, кој е наменет за издавање на учебно помагало-интерна скрипта по предметот ортодонција II, е претставен во текст од 230 страници А4-формат и е поддржан со многу фотографии и цртежи. Ракописот е подготвен според стандардната методологија, а обемот на трудот и неговата содржина ги задоволуваат критериумите според бројот на часови и според одредбите од Правилникот за остварување на издавачката дејност на Стоматолошкиот факултет во Скопје.

**Краток опис на содржината**

Ракописот е напишан на лесен и разбирлив јазик. Материјата е распоредена во 14 поглавја.

**Поглавје 1.** Биолошки основи на ортодонтската терапија и биомеханика



Даден е акцент на значењето на биомеханиката во третманот на малоклузиите

**Поглавје 2.** Планирање на ортодонтска терапија

Во ова поглавје се дадени методите на планирање на ортодонтската терапија

**Поглавје 3.** Интерцептивна ортодонција

Во ова поглавје се опишани методите и апаратите за ран ортодонтски третман.

**Поглавје 4.** Активни ортодонтски мобилни апарати

Во ова поглавје се претставени видовите на мобилни активни апарати, со нивните составни делови и начинот на нивна изработка, како и нивното дејствување

**Поглавје 5.** Лекување на ортодонтски неправилности со функционални апарати

Во ова поглавје се опишани функционалните апарати и начинот на нивно дејствување, индикации и контраиндикации

**Поглавје 6.** Лекување на ортодонтски малоклузии со фиксни апарати

Во ова поглавје се опишани индикациите и контраиндикациите за примена на фиксни ортодонтски апарати и нивната примена во третманот на скелетни дисгнатии.

**Поглавје 7.** Фиксни апарати со лабиолингвална техноика

Во ова поглавје се опишани фиксни ортодонтски апарати со лабиолингвална техника и нивната примена во третманот на скелетни дисгнатии.

**Поглавје 8.** Екстраорални фиксни апарати

Во поглавјето 8 се прикажани повеќето апарати кои спаѓаат во групата на екстраорални фиксни апарати.

**Поглавје 9.** Ретенциони апарати и позиционери

Даден е посебен осврт на битниот фактор ретенција и стабилизација по завршениот ортодонтски третман и постигнатите резултати од овој третман.

**Поглавје 10.** Ортодонтска терапија во период на мешовита дентиција

Даден е осврт на ортодонтските аномалии кои најчесто се јавуваат во мешовита дентиција и нивниот ортодонтски третман

**Поглавје 11.** Ортодонтска терапија во период на перманентна дентиција

Во ова поглавје е даден осврт на ортодонтските аномалии ретенција и стабилизација по завршениот ортодонтски третман и постигнатите резултати од овој третман

**Поглавје 12.** Терапија на пациенти со расцепи на усна и непце

Во поглавјето 12, прикажана е предхуруршката ортодонтска терапија и повеќето апарати кои спаѓаат во групата на мобилни и екстраорални фиксни апарати.

**Поглавје 13.** Екстракциона терапија

Во ова поглавје е дадена примената на екстракционата терапија според поодделни малоклузии, како и постапката за водење на сериската екстракција

**Поглавје 14.** Интердисциплинарна ортодонтска терапија

Прикажани се поодделните тимски соработки во решавање на малоклузии.

Ракописот на проф. д-р Марија Зужелова претставува рационално структуриран сублимиран материјал на една поширока тема, која на студентите на многу едноставен начин им ги претставува основните знаења од оваа многу значајна област од стоматологијата, но исто така и спецификите кои се однесуваат на малоклузиите, неговите последици, како и современите можности за ортодонтско лекување.

Цитирана е литература од светско, балканско и домашно подрачје.

Врз основа на горенаведеното, го предложувам следниов

### **ЗАКЛУЧОК**

Ракописот за учебното помагало “Ортодонција II”-интерна скрипта, од авторот проф д-р Марија Зужелова, опфаќа поглавја кои по обем и содржини во целост одговараат на програмата на Стоматолошкиот факултет, а кој истовремено го краси и го одликува современ приод во разработка на методските единици, неопходно за успешно изучување на содржината на предметот ортодонција II. Врз основа на изнесеното, предлагам трудот да биде објавен и да се отпечати на Стоматолошкиот факултет, при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје, како учебно помагало-интерна скрипта во неговиот изворен облик.

Рецензент

Доц.д-р Габриела Курчиева-Чучкова с.р.